



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 11-11-2025
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Сектор за правни работи - Одделение за прекршочна постапка

01.10.00.УП.00107-05.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Александар Сапроновски како претседател и членовите Оливера Митевска и Нехат Мемеди, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, поведена по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-057881/25-0007 од 26.08.2025 година на Одделение за оперативни работи при Секторот за контрола и истраги, против Зејнел Шакиров од Винаца, за сторен прекршок од член 263 став 2 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и членовите 52, 54 и 55 од Законот за прекршоците, на ден 14.10.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Зејнел Шакиров од Винаца, од татко Тасим, роден на ден 11.07.1964 година во Винаца, со живеалиште на ул. „Иво Лола Рибар“ бр.37 во Винаца, со ЕМБГ 1107964492002, со патна исправа број M1063712 издадена на 24.07.2024 година од МВР-Винаца, државјанин на Република Северна Македонија

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 263 став 2 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 21.08.2025 година, околу 09:45 часот, на граничниот премин ЦИ Табановце-автопат, на влез во Република Северна Македонија се пријавило ПМВ марка „Jaguar“, тип XF, со германски регистарски ознаки FDB ZR 11, управувано од пријавениот Зејнел Шакиров од Винаца, како и неговата сопатничка. На прашање на царинските инспектори „Дали имаат нешто да пријават за царинска контрола?“ пријавениот и сопатничката одговориле дека освен личниот багаж немаат ништо да пријават за царинска контрола. Царинските инспектори од Одделението за оперативни работи возилото го селектирале за детална контрола. При контрола на внатрешноста на возилото односно позади возачкото седиште било пронајдена една кутија со разни лекови и сирупи и тоа: Сируп „GrinTuss“- Husten (210 gr.) 13 парчиња, чеп за деца „Paracetamol“ 250mg Zapfchen (10 чепи во една кутија) 5 парчиња, сируп „Paracetamol“- Losung 40mg/ml (100 ml) 6 парчиња, чеп за возрасни „Paracetamol“ AL-500 (10 чепи во една кутија) 5 парчиња, таблети „Paracetamol“, 500mg (x 20 таблети во кутија) 6 парчиња, спреј за нос „Fitonasal“ (125 ml.) 2 парчиња, сируп „Ambroxol“- Hustensaft 15mg/5ml (250ml) 5 парчиња, спреј за рани „Molicare“ (400ml) 4 парчиња, клизма за возрасни „Freka – Clyss“ (120 ml.) 4 парчиња, бонбони за спиење за возрасни „ZZZ Quil“ 5 парчиња, сируп „Lactulose Hexal 66,76/100ml (500 ml) 5 парчиња, бандаж трака „Comprilan“ 6cm x 5m (20 парчиња во кутија) 2 парчиња и бандаж трака „Comprilan“ 8cm x 5 m (20 парчиња во кутија) 1 парче, во вкупна вредност на стоката од 31.278,00 денари, со што постапил спротивно на член 50 од Царинскиот закон и се обидел да избегне плаќање на царина и други увозни давачки во вкупен износ од 3.275,75 денари.

Стоката му е привремено одземена со Потврдата за привремено одземени предмети бр.28-057881/25-0003 од 21.08.2025 година и предадена во магацинот на ЈЦС „Квалитет Пром“ Дооел од Куманово со Записник за примопредавање бр.28-057881/25-0005 од 21.08.2025 година.

Со гореопишаното дејствие пријавениот Зејнел Шакиров од Винаца, сторил царински прекршок по член 263 став 2 в.в став 1 точка 5 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На Зејнел Шакиров од Винаца, глоба во износ од 70 (седумдесет) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, односно 4.305,00 денари, пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителот е должен да ги плати во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0910/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.0910/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршена уплата (обрасците ПП50) да ги достави во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

2. Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, Комисијата за одлучување по прекршок на сторителот на царински прекршок Зејнел Шакиров од Винаца, му изрече и задолжително предвидената посебна прекршочна мерка одземање на стоката предмет на сторениот прекршок и тоа: Сируп „GrinTuss“- Husten (210 gr.) 13 парчиња, чеп за деца „Paracetamol“ 250mg Zapfchen (10 чепи во една кутија) 5 парчиња, сируп „Paracetamol“- Losung 40mg/ml (100 ml) 6 парчиња, чеп за возрасени „Paracetamol“ AL-500 (10 чепи во една кутија) 5 парчиња, таблети „Paracetamol“, 500mg (x 20 таблети во кутија) 6 парчиња, спреј за нос „Fitonasal“ (125 ml.) 2 парчиња, сируп „Ambroxol“- Hustensaft 15mg/5ml (250ml) 5 парчиња, спреј за рани „Molicare“ (400ml) 4 парчиња, клизма за возрасни „Freka – Clyss“ (120 ml.) 4 парчиња, бонбони за спиење за возрасни „ZZZ Quil“ 5 парчиња, сируп „Lactulose Hexal 66,76/100ml (500 ml) 5 парчиња, бандаж трака „Comprilan“ 6cm x 5m (20 парчиња во кутија) 2 парчиња и бандаж трака „Comprilan“ 8cm x 5 m (20 парчиња во кутија) 1 парче.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-057881/25-0007 од 26.08.2025 година на Одделение за оперативни работи при Секторот за контрола и истраги, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка против Зејнел Шакиров од Винаца, за сторен прекршок од член 263 став 2 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок согласно член 60 став 3 од Законот за прекршоците, со покана за писмено произнесување број 28-057881/25-0008 од 04.09.2025 година, писмено го извести сторителот за поднесеното барање и го поучи да се изјасни за фактите и доказите поднесени во врска со истото.

Сторителот уредно ја примил поканата на ден 12.09.2025 година, видно од повратницата од пошта Винаца и истиот до Комисијата не достави писмено произнесување.

Согласно горенаведеното, Комисијата утврди дека согласно член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и за донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка бр.28-057881/25-0007 од 26.08.2025 година на Одделение за оперативни работи при Секторот за контрола и истраги, записник за царински прекршок бр.28-057881/25-0001 од 21.08.2025 година, потврда за привремено одземени предмети бр.28-057881/25-0003 од 21.08.2025 година, записник за комисиски прием, премер и проценка на стоки бр.28-057881/25-0004 од 21.08.2025 година, записник за претрес на ПМВ бр.28-057881/25-0002 од 21.08.2025 година, записник за примопредавање бр.28-057881/25-0005 од 21.08.2025 година, покана за писмено произнесување број 28-057881/25-0008 од 04.09.2025 година, повратница од пошта Винаца, по што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 21.08.2025 година, околу 09:45 часот, на граничниот премин ЦИ Табановце-автопат, на влез во Република Северна Македонија се пријавило ПМВ марка „Jaguar“, тип XF, со германски регистарски ознаки FDB ZR 11, управувано од пријавениот Зејнел Шакиров од Винаца, како и неговата сопатничка. На прашање на царинските инспектори „Дали имаат нешто да пријават за царинска контрола?“ пријавениот и сопатничката одговориле, дека освен личниот багаж немаат ништо да пријават за царинска контрола. Царинските инспектори од Одделението за оперативни работи возилото го селектирале за детална контрола. При контрола на внатрешноста на возилото односно позади возачкото седиште било пронајдена една кутија со разни лекови и сирупи и тоа: Сируп „GrinTuss“, - Husten (210 gr.) 13 парчиња, чеп за деца „Paracetamol“ 250mg Zapfchen (10 чепи во една кутија) 5 парчиња, сируп „Paracetamol“- Losung 40mg/ml (100 ml) 6 парчиња, чеп за возрасени „Paracetamol“ AL-500 (10 чепи во една кутија) 5 парчиња, таблети „Paracetamol“, 500mg (x

20 таблети во кутија) 6 парчиња, спреј за нос „Fitonasal“ (125 ml.) 2 парчиња, сируп „Ambroxol“- Hustensaft 15mg/5ml (250ml) 5 парчиња, спреј за рани „Molicare“ (400ml) 4 парчиња, клизма за возрасни „Freka – Clyss“ (120 ml.) 4 парчиња, бонбони за спиење за возрасни „ZZZ Quil“ 5 парчиња, сируп „Lactulose Hexal 66,76/100ml (500 ml) 5 парчиња, бандаж трака „Comprilan“ 6cm x 5m (20 парчиња во кутија) 2 парчиња и бандаж трака „Comprilan“ 8cm x 5 m (20 парчиња во кутија) 1 парче, во вкупна вредност на стоката од 31.278,00 денари, со што постапил спротивно на член 50 од Царинскиот закон и се обидел да избегне плаќање на царина и други увозни давачки во вкупен износ од 3.275,75 денари. Стоката му е привремено одземена со Потврдата за привремено одземени предмети бр.28-057881/25-0003 од 21.08.2025 година и предадена во магацинот на ЈЦС „Квалитет Пром“ Дооел од Куманово со Записник за примопредавање бр.28-057881/25-0005 од 21.08.2025 година.

Со гореописаното дејствие пријавениот Зејнел Шакиров од Винаца, сторил царински прекршок по член 263 став 2 в.в став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Согласно член 4 став 1 точка 24 од истиот закон, поимот „ставање на стока на увид на царинскиот орган“ значи известување до царинскиот орган на пропишан начин за пристигнување на стоката кај царинскиот орган или било кое друго место кое што царинскиот орган го одредил или одобрил.

Согласно член 50 став 1 од Царинскиот закон стоката која пристигнува до царинскиот орган на граничен премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, се става на увид на царинскиот орган од страна на лицето кое ја внело во царинското подрачје или ако е потребно од страна на лицето кое ја презело одговорноста за превоз на стоката по нејзиното внесување.

Согласно член 263 став 2 во врска со став 1 точка 5 од Царинскиот закон, глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е до 500 евра во денарска противвредност, ако стоката не ја стави на увид на царинскиот орган (член 50).

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон стоката која е предмет на прекршок од членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) и членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.

Врз основа на вака утврдената правна и фактичка состојба, која произлегува од приложените писмени докази, Комисијата утврди дека сторителот Зејнел Шакиров од Винаца, стоката која пристигнала до царинскиот орган на граничниот премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, не ја ставил на увид на царинскиот орган, со што во дејствието на сторителот на царинскиот прекршок е содржано обележјето на прекршокот кој му се става на товар и за сторениот прекршок му изрече глоба

предвидена со законот, како и задолжително предвидена прекршочна мерка одземање на стоката предмет на сторениот царински прекршок.


При одмерување на висината на глобата, Комисијата имајќи ги во предвид одредбите од член 16 од Закон за прекршоците, ги ценеше начинот на сторување на прекршокот, степенот на одговорност на сторителот за прекршокот, побудите од кои е сторен прекршокот како отежнителни околности, а признанието на сторителот дадено на записник за царински прекршок бр.28-057881/25-0001 од 21.08.2025 година и фактот дека сторителот не евидентира во прекршочната евиденција, како олеснителна околност, па смета дека со вака изречената глоба ќе се постигне целта на изрекување на прекршочна санкција.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата го задолжи сторителот и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед да тужбата го одлага извршувањето на глобата примерок од истата да биде доставена до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на Република Северна Македонија-Царинарница Скопје на ул.„Колекторска“ 66, Скопје, во спротивно ќе се наплати согласно одредбите на Закон за даночна постапка.

Претседател на Комисија
Александар Сапроновски



Бр.28-057881/25-0011
Скопје, 14.10.2025 година
Прк.бр.0910/25

Доставено во оригинал до:

- сторител,
- архива,
- предмет

Доделено преку ЕДМС до:

- подносител

Изработил: Александар Сапроновски

